

Сечици странични

466/1VDEDP



Profiles



Premium Flex +

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\).](#)



[\(/mk/support/warranty\).](#)

Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- изработени по стандард ISO 5749 и EN 60900

Предности:


- рачките се изолирани со двојна облога-двобојна изолација, која овозможува дополнителна безбедност

Важно!


- ако втората обвивка е видлива, заменете го вашиот алат VDE со нов

Standards

EN 60900




Barcode	L	B	A	C	Icon
619195	180	28	11	20	303
619196	200	27	11	21	351



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
619195	220	70	32	324
619196	240	67	31	356



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
619195	4	85	337	68	1376
619196	4	104	277	68	1504